



PANTHEON[®]ACADEMY

Основи во PANTHEON

Содржина:

Подесувања, Шифрарници, Нарачки, Материјално>> **4 школки часа**

Препорачано предзнаење: Познавање на деловните процеси и поврзани документи.

Планирани клучни точки и содржински целини:

1.	Материјално работење и материјални текови
2.	Основни концепти за работа во PANTHEON
3.	Шифрарници
4.	Бизнис подесувања
5.	Материјални документи и материјално работење
6.	Автоматско книжење- основно ниво
7.	Податоци за вработените- основно ниво
8.	Патни налози- основно ниво



1. Поглавје |

Материјално работење и материјални текови

- Организација на компанијата и типови на иденти
- PANTHEON и видови на материјални документи
 - Движење на стоки (прием, издавање, испорака и сл)
 - Промени во материјално книговодство
 - Книжење на салда конта

2. Поглавје |

Основни концепти за работа во PANTHEON

- Контрола на прозорчиња
- Мени
- Работна површина
- Видови на полиња за внесување
- Командна линија и полиња за навигација
- Волшебник

3. Поглавје |

Бизнис подесувања

- Администраторска конзола (основни подесувања)
- Текстови на документи
- Заокружување
- Безбедност на корисници(овластувања, нови корисници и сл.

4. Поглавје |

Шифрарници

- Шифрарници на субјекти-добавувачи, купувачи и сл.
- Магацини
- Носители на трошок
- Иденти
- Шифрарник на тарифни тарифи и сл.



5. Поглавје |

Материјални документи и материјално работење

- Нарачки од купувачи и добавувачи
- Додавање и пренос на податоци помеѓу документи
- Фактурирање и е-сметки
- Превземање, креирање на УПН задачи и скенирање на документи
- Пренос меѓу складишта

6. Поглавје |

Автоматско книжење- основно ниво

- Пример за автоматско книжење на поединечен документ
- Пример за автоматско книжење на излезните документи
- Преглед на отворени ставки при книжење на документите.

7. Поглавје |

Податоци за вработените- основно ниво

- пополнување на персоналните мапи на вработените
- поврзување на персоналните мапи на вработените со шифрарникот на партнери
- евидентирање на отсутност

8. Поглавје |

Патни налози-основно ниво

- службени возила во регистарот на основни средства
- изработка на патни налози